

"Беснилото" кое ги зафати пратениците не минува. Тоа продолжи и натаму да тлее, но само во завиена форма, која се чувствува во работата на Анкетната комисија.

Таа многу бавно ги приврши испитувањата, а уште потешко го составува извештајот, кој сигурно нема да биде по волја на Тачи, ниту по волја на Шекеринска, или по мерак на Садула Дураку.



ЧЛЕНОВИТЕ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ИСПИТУВАА, НО НЕ МОЖЕА БРЗО ДА ГО ДОНЕСАТ ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ОДГОВОРНОСТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Извештајот на Анкетната комисија, која ги испитуваше лицата инволвирани во настаните од 25 септември во Собранието на РМ, заглави таму каде што и почна - кај пратениците, кои немаат доблест да признаат дека ја девалвираа својата функција и со тоа Република Македонија ја ставија во позиција на колец или на заложник, кој страда од кеифот на нечији лични или партиски интереси.

Според тоа, без разлика во кој вид ќе излезе заклучокот од Анкетната комисија, со име и презиме, со партиска шифра или со број на чевлите кои ги носат, сепак не можат да ги покријат сите црнители што ги направија кон државата и против националниот интерес на граѓаните, кои од нив очекуваа примерно однесување, а не тепачки и други облици на насилства.

НЕМА ТРЕЗВЕН ИЗВЕШТАЈ

"Беснилото" кое ги зафати пратениците не минува. Тоа продолжи и натаму да тлее, но само во завиена форма, која се чувствува во работата на Анкетната комисија. Таа многу бавно ги приврши испитувањата, а уште потешко го составува извештајот, кој сигурно нема да биде по волја на Тачи, ниту по волја на Шекеринска, или по мерак на Садула Дураку.

Згора на сè, на крај постои опасност дури и насилниците да бидат прогласени за "исшканирани личности", кои наводно биле под удар на јавноста, чиј линч е поопасен од сигналот, кој го емитуваше Брисел во текот на овие триесеттина и повеќе дена. Имено, формулирањето на евентуална одговорност

"ОВА НЕ БЕШ ЗА ВРАТ, ТУК

на заменик-министерот Рефет Елмази или, пак, на лидерите на ДУИ и на ДПА, Ахмети и Тачи, претставуваше најголема пречка членовите на Анкетната комисија да донесат барем и малку трезвен извештај, кој ќе ги оцени инцидентите од 25 септември.

ДПА тврдокорно го брани својот заменик-министер за внатрешни работи, Рефет Елмази, чија одговорност е несомнена, иако постојат многу други поопасни "киксови" за кои од него треба да се побара оставка.

Опозиционите членови на Комисијата ја нагласуваа одговорноста на Елмази, кој е виновен за инцидентот со Азис Положани.

"Тој треба да ви објасни како тоа е можно. Сака да се врати на нешто што Комисијата веќе го завршила. И записнички е констатирано", изјави Борис Кондарко, СДСМ.

ДПА инсистираше на формулацијата: "Се имало впечаток дека Елмази е одговорен, затоа што од снимката не можело точно да се утврди дали тој го удира Положани".

Во меѓувреме, договорено е дека случувањата во собраниската сала и нападот врз Вејсели одат на душа на Садула Дураку и на Рафиз Алити. Истите

актери се виновни и за масовната тепачка пред главниот собраниски влез, но вината ќе ја делат со Гариб Каба и Ружди Матоши од ДПА.

За упадот на координацијата во Охридска сала одговорност ќе се бара од лидерот на ДПА, Мендух Тачи. Блерим Беџети од ДУИ, пак, е одговорен за заканиите врз спикерот Георгиевски, кои тој му ги упатил во просториите на СДСМ.

За нападот врз новинарот Лириџ Дулови одговорноста е лоцирана кај членот на раководството на ДУИ, Бекир Асани. Во врска со овој настан, ДУИ не се согласува со барањето вина да се бара и од Екрем Дарлишта и уште од тројца надворешни лица, кои во критичниот момент биле во Собранието и на новинарот Дулови му се заканувале со ликвидација.

Комисијата утврди дека спикерот Георгиевски треба да се укори, односно опомене за начинот на водење на седницата, затоа што не покажал доволна енергичност да ги спречи тензиите.

Освен одговорноста за Елмази, кој често пати ја блокираше работата на Комисијата, сè уште е неизвесен одговорот на прашањето околу политичката одговорност на лидерите на ДУИ и на ДПА, Ахмети и Тачи.

ПРИФАТЛИВ КОНСЕНЗУС

Претседателот на Анкетната комисија, Стојан Андов, постојано ја држеше тензијата околу работата на Комисијата и притоа го коваше политичкиот консензус, кој со денови се готвеше во законодавниот дом.

"Има тврди ставови и по првото и по второто прашање. Наше е да поработиме, да видиме ако можеме да најдеме формулација, која ќе може да биде прифатлива", истакнуваше Андов.

Во контекст на изјавата на Андов, ДУИ не сакаше нивниот лидер Али Ахмети да сноси вина, односно одговорност за инцидентите во Собранието, иако неговото партиско обезбедување се "кочопереше" со големиот арсенал оружје, кое беше скриено во возилата паркирани пред зградата. Тоа значи дека партиските војници биле подготвени за акција, чиј пир бил планиран, но бил

Поради тоа не смее да се заборава на уделот на Ахмети во дивеењата пред Собранието.

Лидерот на ДПА, Мендух Тачи, сè уште не ја открива својата одлука околу ова прашање. Имено, значењето за преземање политичка одговорност за случувањата со координацијата во Охридската сала, односно неговиот упад на координативниот состанок, ќе има голем удел во функционирањето на владејачката коалиција, која во секој случај многу добро е нокаутирани од непромисленото избувливо однесување на претседателот на оваа партија.

Тачи не може да се мери со улогата на претходниот лидер на ДПА, Арбен Џафери, кој многу мудро ги влечеше конците во партијата и притоа го надградуваше својот политички имиџ. Тоа значи дека методите и средствата кои ги применува Тачи во македонската политика можат само да ја намалат неговата вредност. Но, исто така, не ќе може да го фокусира своето внимание кон реализацијата на одредбите од Рамковниот договор.

АКТЕРИТЕ ВО ТЕПАЧКИТЕ

Работата на членовите на Анкетната комисија е во фокусот, бидејќи нивниот извештај од познати причини доцни. Долго време Стојан Андов ја спушташе топката на земја, иако работата запна околу две прашања, кои погоре се третирали.

"Доколку не го усвоиме извештајот со консензус, тогаш ризикуваме тензијата да ја пренесеме и на собраниската седница на која ќе се најде извештајот на Анкетната", изјави во една пригода претседателот на Комисијата.

Според одвивањето на дискусијата околу заклучокот на Анкетната комисија, најверојатно виновниците ќе добијат парична казна, односно во текот на наредните три месеци нивното konto ќе биде помало за 30 проценти.

Во контекст на ова, супервизорот - меѓународната заедница - одамна бара ефикасна истрага и одговорност за актерите во тепачките, но до целосното расветлување на случајот и утврдување на евентуалната политичка одговорност за главните актери Брисел ќе молчи, а дури подоцна ќе ги коментира заклучоците.

Во очекување на нивниот завршен збор ќе останат во спомен различните изјави на актерите во немирите од 25 септември.

"Од Охридска сала прва излезе Теута Арифи, потоа претседателот Георгиевски, па Тачи", објаснуваше пред членовите на Анкетната комисија шефот на собраниското обезбедување, посочувајќи дека точно не се сеќава кој сè присуствувал на координацијата дента кога се случиле инцидентите.

"Јас не навредував, од место ме навредуваа ДУИ, дофрлуваа со уличарски речник", зборуваше за римејкот на настаните лидерот на ПДП, Абдулади Вејсели, кој се бранеше со ставот дека против него се подготвувало сценарио за линчување.

"Мислите дека ова е 'разлогот' за инцидентот во Собранието, кога тој ден има надворешни луѓе на ДУИ во Собранието и кога 'колите' на ДУИ се полнети со калашникови надвор од Собранието. Што барам од оваа Комисија? Да се достави список во МВР, во чии 'коли' се најдени калашникови", истакнуваше Вејсели.

Спротивно на него Садула Дураку негираше дека го нападнал.

"Ова не е фаќање за врат, туку ставање на раката на грбот. Тој ја тргна раката и ме бутна", изјави Дураку на сведочењето.

И по сè може да се констатира дека системот навистина ни е во криза. Доколку насилниците ги следеше среќа, тогаш институциите на државата ќе "крахираа". Поради ова мораме конечно да застанеме на здрави нозе, бидејќи ако дозволиме тие да си играат мајтап, тогаш нема да ни се знае крајот, кој нема да биде далеку од песната "калашников...калашников...калашников".

Е ФАЌАЊЕ У ЗА 'ГУША'"



спречен од страна на полицијата, која имаше "луда" среќа што инцидентите не прераснаа во друга приказна. Затоа инцидентите можат да се сведат на една позната кафеанска приказна: "Чаша кршам, рацете ми се крвави".

Според тоа, одговорноста за однесувањето на Садула Дураку или на Рефет Елмази, мора да биде лоцирана во нивните лидери, бидејќи вакви испади не смеат да се толерираат.